

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (2) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 9 став (1) точка 2) од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 19 ноември 2020 година донесе

РЕШЕНИЕ **за отфрлање на приговор**

1. Приговорот на Владимир Данилов УП2 09-192/20 од 26 октомври 2020 година против начинот на издавање фактури за испорачана електрична енергија издадени од ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје СЕ ОТФРЛА како недопуштен.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Владимир Данилов до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-192/20 од 26 октомври 2020 година против начинот на издавање фактури за испорачана електрична енергија издадени од ЕВН ХОМЕ ДОО (во понатамошниот текст: ЕВН ХОМЕ).

Жалителот приговара против неконзистентност во висината на фактурите за испорачана електрична енергија во месеците од јануари до септември 2020 година.

Според ЕВН, во месеците кога броилото не се отчитува се изготвуваат фактури врз основа на проценета состојба, но со следните отчитувања состојбата се порамнува. Последно отчитување со оптички мерен уред е извршено на 28 октомври 2020 година

На 13 ноември 2020 година се одржа седница на Комисијата за постапување по приговори на која се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-192/20 од 26 октомври 2020 година со прилог комуникација помеѓу ЕВН и жалителот
2. Одговор на Приговор од 7 ноември 2020 година:

На 13 ноември 2020 година Регулаторната комисија за енергетика достави Барање за произнесување до жалителот, односно да се конкретизира за која фактура/фактури се поднесува Приговорот.

На 16 ноември 2020 година жалителот достави одговор во кој наведе дека не приговара против одредена фактура конкретно, туку бара реално пресметување на потрошената електрична енергија

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е недопуштен.

Имено, согласно член 4 став (2) точка 2) алинеја 3 од Правилата за приговори (Службен весник на РСМ бр. 106/20) Приговорот се поднесува против снабдувач којшто има обврска за обезбедување

на јавна или универзална услуга, како и против снабдувач во краен случај во врска со пресметката на потрошената енергија како и износот на сметката.

Во предметниот Приговор не се приговара на пресметката на потрошената енергија ниту пак на износот на сметката.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09 – 192/20
19 ноември 2020 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски